

<p>MACEDONIAN FISHING FEDERATION Bul. "Koco Racin" 75, Skopje Republic of Macedonia Tel./fax: +389 2 31 64 539 E.mail: contact@mrf1952.mk Web site: www.mrf1952.mk</p>		<p>МАКЕДОНСКА РИБОЛОВНА ФЕДЕРАЦИЈА Бул. " Кочо Рацин" 75 Скопје, Република Македонија Тел/факс: +389 2 31 64 539 E.mail: contact@mrf1952.mk Web site: www.mrf1952.mk</p>
--	---	--

**КВАЛИФИКАЦИОНЕН НАТПРЕВАР ЗА УЧЕСТВО НА
ЈАДРАНСКО-ПОДУНАВСКИ КУП НА РЕКА ТРЕСКА
СКОПЈЕ, 2020 ГОДИНА**

„ЛОВ НА РИБИ ГРАБЛИВКИ СО РИБОЛОВНА ТЕХНИКА МУШИЧАРЕЊЕ“

Организатор: **Македонска Риболовна Федерација**

Домаќин: **ЗРСРК РИБАР 2011 Скопје**

Термин на одржување на натпреварот: **28.03.2020 – 29.03.2020**

Категорија: **Сениори**

Конкуренција: **Екипно**

Место: **Река Треска (Скопски ревер)**

Право на учество на куп натпреварите во организација на МРФ, во екипна конкуренција, имаат сите екипи составени од минимум 3 (три), а максимум 4 (четири) регистрирани спортски риболовци членови на РЗК членки на МРФ, кои навремено го извршиле пријавувањето, имаат решение за вршење на дејност спорт од Агенција за млади и спорт, матичното РЗК да има уплатена членарина за тековната година на жиро сметка на МРФ најдоцна 7 (седум) дена пред почетокот на натпреварот на кој ќе учествуваат.

Рок за пријавување: 14.02.2020

Рок за достава на документи за спортска легитимација: 28.02.2020

Број на екипите не е ограничен.

Пријавувањето се врши преку официјалната е-маил адреса на МРФ contact@mrf1952.mk, со наведување на имињата на најмалку 3 натпреварувачи кои ја сочинуваат екипата, како и називот на екипата.

Сите пријавени натпреварувачи во екипите мораат да бидат регистрирани спортски риболовци и да поседуваат спортска легитимација пред почетокот на натпреварите за тековната година, согласно правилникот за регистрација на МРФ. Нерегистрираните членови немаат право на настап.

Натпреварот ќе трае вкупно 9 часа, во три кола од по 3 часа, 2 кола во првиот ден и 1 кола во вториот ден. Предвиден е улов на риба само од видот пастрмка.

За учество во натпреварот ќе се плаќа котизација од 2000 денари по екипа.

ПРОГРАМА

Сабота, 28.03.2020 (прв ден)

- 6:30 до 7:00 часот** - Пристигнување на екипите на река Треска
- 7:00 до 7:30 часот** - Запознавање на натпреварувачите со патеката и правилата
- 7:30 до 8:00 часот** - Ждрепка за позиции и сектори за прво коло и подготовка на натпреварувачите
- 8:00 до 8:45 часот** - Распоредување на натпреварувачите по сектори и позиции
- 9:00 часот** - Почеток на првото коло од натпреварот прв сигнал
- 12:00 часот** - Крај на првото коло од натпреварот втор сигнал
- 12:00 до 12:30 часот** - Мерење на уловот од прво коло
- 12:30 до 12:45 часот** - Враќање на збирното место, соопштување на позиции за второ коло и подготовка на натпреварувачите
- 12:45 до 13:15 часот** - Пауза
- 13:15 до 13:45 часот** - Распоредување на натпреварувачите по сектори и позиции
- 14:00 часот** - Почеток на второто коло од натпреварот трет сигнал
- 17:00 часот** - Крај на второ коло четврти сигнал
- 17:00 до 17:30 часот** - Мерење на уловот од второ коло

Недела, 29.03.2020 (втор ден)

- 6:30 до 7:15 часот** - Пристигнување на натпреварувачите на река Треска
- 7:30 до 8:15 часот** - Соопштување на позиции за трето коло и подготовка на натпреварувачите
- 8:15 до 8:45 часот** – Распоредување на натпреварувачите по секторите
- 9:00 часот** - Почеток на третото коло од натпреварот петти сигнал
- 12:00 часот** - Крај на третото коло од натпреварот шести сигнал
- 12:00 до 12:30** - Мерење на уловот од второ коло
- 13:30 до 14:00 часот** - Соопштување на резултатите и прогласување на најдобрите екипи

Судискиот колегим ќе биде дополнително одреден.

Натпреварот ќе биде во три сектори, со извлекување на сектор и позиции согласно правилникот за овој натпревар. Патеката ја одредува натпреварувачката комисија за спин и мушичка од МРФ.

Македонска Риболовна Федерација
Натпреварувачката комисија за спин и мушичка



ПРАВИЛНИК

ЗА НАЧИН И ОРГАНИЗАЦИЈА НА КВАЛИФИКАЦИОНИОТ НАТПРЕВАР ЗА УЧЕСТВО НА ЈАДРАНСКО-ПОДУНАВСКИ КУП НА РЕКА ТРЕСКА ВО СКОПЈЕ ВО 2020 ДИСЦИПЛИНА “МУШИЧКА”

ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Право на учество на куп натпреварот во организираност на МРФ, имаат сите РЗК членки на МРФ, кои навремено го извршиле пријавувањето, поседуваат решение за дејност спорт издадено од Агенција за млади и спорт, уплатиле котизација за натпреварот (доколку има котизација) како и членарина за тековната година на жиро сметка на МРФ најдоцна 7 (седум) дена пред почетокот на натпреварот на кој ќе учествуваат.
2. Сите екипи мора да бидат составени од минимум 3(три), а највеќе 4 (четири) натпреварувачи кои мора да бидат регистрирани спортски риболовци и да поседуваат спортска легитимација пред почетокот на натпреварите за тековната година, согласно правилникот за регистрација на МРФ. Нерегистрираните членови немаат право на настап.
3. За издавање на спортска легитимација секој натпреварувач, до Македонска Риболовна Федерација треба да поднесе:
 - Договор со РЗК членка на МРФ која има Решение за вршење дејност спорт издадено од органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот (Агенција за млади и спорт);
 - Лекарско уверение од Спортска медицина; и
 - Лично спортско осигурување.
4. За натпреварот ќе бидат ангажирани минимум тројца судии.
5. Организацијата на натпреварот ќе биде според Правилата за натпревари во спортски риболов.
6. Секој натпреварувач се обврзува на пристојно и коректно однесување спрема природата, рибите, натпреварувачите, судиите, организаторите.

НАЧИН НА ОДРЖУВАЊЕ НА НАТПРЕВАРОТ

7. Куп натпреварот ќе се одржи во екипна конкуренција. Екипите мора да бидат составени од минимум 3(три), а најмногу 4 (четири) натпреварувачи, каде што 3 натпреварувачи ќе натпреваруваат активно, а четвртиот (доколку има пријавен) ќе биде резервен натпреварувач.


8. Во еден сектор не смее да има прекин помеѓу позициите, бележењето на позициите го врши Натпреварувачката комисија за спин и мушица од МРФ, а контролата на позициите ја вршат секторските судии.
9. Натпреварот трае 3 пати по 3 часа, односно 3 кола по 3 часа, со пауза од минимум 2 часа помеѓу колата.
10. Патеката се дели на три сектора. Секој сектор се обележува. Сите позиции во секторот се обележуваат со натпреварувачки бројки.
11. Ширина на натпреварувачката позиција треба да биде минимум 20 метри.
12. Натпреварувачите во текот на натпреварот ќе ротираат во трите сектори, односно секој натпреварувач ќе лови во секое коло во различен сектор.
13. Секој натпреварувач мора на листата за мерење да го запише секторот и позицијата.
14. Комбинациите за распоредот по позиции и сектори за сите натпреварувачи за трите кола се извлекуваат со ждрепка пред натпреварот.
15. Секторскиот судија може да изврши проверка на опремата на натпреварувачот пред влегување на позицијата.
16. Кога натпреварувачот ќе се намести на позицијата, не смее да ја напушта и да комуницира со останатите до завршетокот на колото, со исклучок на потребната комуникација со судиите.
17. Сите стартни позиции се дефинираат пред почетокот на натпреварот и не смее да се менуваат за време на натпреварот.
18. Натпреварувачите на себе мора да ги имаат истакнато спортските легитимации, а резервната опрема мора да биде оставена на суво, не смее да се носи во вода.
19. Приговорите се поднесуваат и решаваат согласно правилникот на МРФ за спортски натпревари.
20. Судието се врши согласно правилникот за судење на спортски натпревари на Македонската Риболовна Федерација.
21. Секое нехумано однесување спрема рибите, оштетување или умирање по вина на натпреварувачот ќе биде соодветно санкционирано од судијата на натпреварот.

ДОЗВОЛЕН ПРИБОР

22. Дозволен прибор по натпреварувач на позиција: вкупно три мушичарски стапа, едниот за употреба, а другите за резерва, три макари, шнур по избор на натпреварувачот, лидер (пловечки или тонечки), кепче, вештачки мушички кои ќе се употребуваат без додавање на вештачки ароми и мириси.

23. Дозволен риболовен прибор во вода за време на натпревар:

- мушичарски стап со максимална должина од 12 ft / 366 см;
- макара по слободен избор;
- шнур по слободен избор, минимална должина 22 метри, минимална дебелина 0,55 мм;
- предвез (лидер+типет) по слободен избор, до максимална вкупна должина од 2 x должината на стапот со кој се лови, а истиот може да биде пловечки или тонечки, без додадено отежнување во форма на олово и слично. Лидерот може да биде со чворови или без, со минимум 30 см растојание помеѓу истите, може да биде во повеќе бои, но не смее да има големи чворови или “бркови“ од конците на чворовите кои би играле улога на индикатор;
- вештачка мушичка по слободен избор, која може да биде и отежната по сопствен избор, но со метална кугла на главата не поголема од 4 мм, а должината на телото и отежнувањето на мушичката не смее да ја надминува должината на јадицата;



- микро прстен за поврзување на лидер и типет со максимален дијаметар од 3 мм;
- чизми/пантолони со ногавици/комбинезон;
- мушичарски елек;
- кутии со мушички;
- поларизирачки наочари;
- кепче.

24. Кепчето кое ќе се користи за вадење на рибата не смее да биде подолго од 122 см.

ПРАВИЛА ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ

25. Дозволено е зафрлување само со една трска со една вештачка мушичка.

26. Натпреварувачот мора да ја извади уловената риба од вода со кепче. Натпреварувачот мора потоа да ја стави рибата во чуварка која ќе биде обезбедена од организаторот.

27. Уловените риби се мерат на крајот на натпреварот, во присуство на минимум 1 (еден) судија и натпреварувач од соседниот бокс. Кога ќе дојде судијата за мерење, натпреварувачот ја изнесува чуварката до брегот, ги вади рибите една по една и судијата го врши мерењето. Потоа рибата се враќа во вода, освен доколку има поголеми повреди и судијата оцени дека рибата не треба да биде вратена назад.

28. Натпреварувачот не смее да завлегува во соседните позиции. Дозволено е влегување во вода колку што е потребно, без ограничување.
29. Доколку рибата при вадењето премине во соседната позиција, натпреварувачот има 5 минути да ја извлече рибата до својата позиција. Натпреварувачот не смее да завлезе на соседната позиција со цел да ја извади рибата.
30. Доколку натпреварувачот улови риба пред истекот на колото/натпреварот, но не успее да ја извади и да ја прифати со кепче до последниот свиреж на судијата, односно ја извади по свирежот кој означува крај на колото/натпреварот, истата нема да се смета за валиден улов и натпреварувачот е должен веднаш да ја врати во вода.
31. За важечки улов не се сметаат риби доколку:
- рибата се прифати со рака и во рака се однесе на мерење;
 - рибата е закачена за телото, а не за устата;
 - ако рибата не е извадена со помош на кепче;
 - ако рибата е уловена и извадена надвор од позицијата;
 - ако рибата е уловена со неадекватен прибор со употреба на индикатор;
 - ако рибата е уловена при риболов со повеќе од една вештачка мушичка.
32. Натпреварувањето се врши исклучиво со 1 вештачка мушичка.
33. Натпреварувачите не смеат да користат сонари или слични помагала за одредување на длабината на водата или пронаоѓање на рибата.
34. Употреба на живи мамки и било какви други ненаведени мамки се забранети.
35. Забранета е употреба на вештачки мушички кои се изработени од силикон или сличен пластичен материјал во форма на црви, ларви и други подводни и надводни инсекти, како и на имитации на икра/јајца од риба.
36. Забрането е зафрлање со кое би се попречило на друг риболовец во соседната позиција и забрането е зафрлување во туѓа позиција.
37. Забрането е вадење на риба надвор од вода на суво, камен и сл.
38. Забрането е користење на индикатор (лидер од домашна изработка во повеќе бои не се смета за индикатор, доколку нема бркови на чворовите и е изработен исклучиво од монофил, а не смее да има делови од бекинг/плетеница или друг синтетички материјал или монофилот да биде во форма на спирала, истиот мора да е прав);
39. Забрането е користење на отежнување на шнурот или лидерот (олово и слично);
40. Забрането е користење на вештачка мушичка со кугла за отежнување поголема од 4 мм (Се зема во предвид отежнување од тунгстен или месинг. Доколку се работи со стример кој има две кугли во форма на очи, истите да се не поголеми од 3 мм секоја. Стримерите и мушиците кои користат отежнување од епоксид не се ограничуваат на 4 мм.

41. За прекршување на овие правила и други прописи за време на натпревар, на натпреварувач може да му се изрече казнена мерка и тоа доделување на жолт или црвен картон

МЕРЕЊЕ НА УЛОВОТ

42. На натпреварот ќе се бодува само пастрмката. За важечки улов се смета риба со минимална должина од 20 см. Другите уловени риби или уловените пастрмки помали од 20 см не се бодуваат и веднаш се враќаат во вода.

43. Должината на рибата се заокружува на поблискиот цел број. На пример 23.3 см се заокружува на 23 см, а 23.6 см се заокружува на 24. Во случај на пола број тогаш се заокружува на поголемиот. На пример 23.5 см се заокружува на 24 см.

44. Рибата се мери од врвот на главата до најдолгиот дел на опашката.

45. Должината на рибата се мери и се запишува во сантиметри.

46. Секоја уловена риба се евидентира на стартната листа, а судијата при мерењето треба гласно да го објави уловот, должината и бројот на натпреварувачот за тоа да може да го слушнат и соседните натпреварувачи.

47. Мерењето на уловените риби се врши по завршување на секое коло, со употреба на пластични корита со мерач за должина. Мерењето на рибата го вршат натпреварувачот и секторскиот судија, во присуство на натпреварувач од соседната позиција. Мерењето се врши по на обала, надвор од водата. По мерењето, рибата се оживува полека и се враќа во вода.

48. **Строго е забрането** мерење на рибата за време на натпреварот, без присуство на натпреварувач од соседна позиција како сведок.

НАЧИН НА ИЗВЛЕКУВАЊЕ НА СЕКТОРИ И ПОЗИЦИИ ЗА НАТПРЕВАРУВАЧИТЕ

49. Со доаѓање на стазата, прво за секој натпреварувач се извлекува група на која тој ќе припаѓа. На натпреварот ќе има три групи, **А**, **Б** и **В** (А – црвена боја, Б – зелена боја и В – сина боја). Секој натпреварувач по влечењето ќе добие мала налепница со соодветна боја која веднаш ќе ја залепи на предвиденото место на изработената легитимација за учество на натпреварот. Врз основа на ждребот за групи на натпреварувачите, тие ќе ловат во различни сектори, односно натпреварувачите од група **А** ќе ловат во прво коло во прв сектор, второ коло во втор сектор, трето коло во трет сектор, натпреварувачите од група **Б** ќе ловат прво коло во втор сектор, второ коло во трет сектор и трето коло во прв сектор, а натпреварувачите од група **В** во прво коло ќе ловат во трето сектор, во второ коло во прв сектор и во трето коло во втор сектор. Потоа се извлекува редослед на извлекување на комбинации од позиции по кола за секоја екипа, па се влечат комбинациите од позиции и сектори за секоја екипа. Главниот судија го спроведува ждребот за комбинациите. При извлекување жрепка за редослед за извлекување се ставаат ист број ливчиња како бројот на екипите кои учествуваат во жребањето. Предност ќе има екипата со најмал извлечен број. Понатамошниот пласман се определува од помалиот кон поголемиот број.

Комбинациите се однапред изработени и секоја комбинација засебно е затворена во непровидно плико кои е означено само со една бројка, почнувајќи од 1 (еден) па се до крајниот број на пријавени екипи, кој ќе соодветствува на извлечените броеви при ждребот. Во комбинациите се наведени позициите и секторите за секој натпреварувач за секое коло според следниот пример:

Комбинација 1

Прво коло:	C1 П3 A	C2 П5 B	C3 П1 B
Второ коло:	C1 П1 B	C2 П2 A	C3 П4 B
Трето коло:	C1 П5 B	C2 П1 B	C3 П2 A

Комбинација 2

Прво коло:	C1 П1 A	C2 П2 B	C3 П4 B
Второ коло:	C1 П3 B	C2 П4 A	C3 П2 B
Трето коло:	C1 П4 B	C2 П3 B	C3 П5 A

Комбинација 3 итн.

Во комбинацијата, буквата “C” означува сектор, буквата “П” означува позиција, а буквите **A**, **B** и **B** го означуваат натпреварувачот од соодветната група во која е извлечен со ждребка пред влечењето на комбинациите. По извршеното влечење на комбинации, судиите ќе ги отворат пликоата и ќе ги прочитаат секторите и позициите за натпреварувачите само за првото коло. Потоа, пред второто коло ќе ги прочитаат секторите и позициите за второто коло и пред третото коло ќе ги прочитаат секторите и позициите за третото коло.

Пример:

Натпреварувач од група **A** од екипа бр.1 со извлечена комбинација бр.2 во прво коло ќе натпреварува во сектор 1 на позиција 1, натпреварувач од група **B** од екипа бр.1 со извлечена комбинација бр.2 во прво коло ќе натпреварува во сектор 2 на позиција 2 и натпреварувач од група **B** со извлечена комбинација бр.2 во прво коло ќе натпреварува во сектор 3 на позиција 4. Истото ќе се соопшти пред второто и третото коло за секој натпреварувач посебно.

Комбинациите ќе бидат направени така да се избегне натпреварувачи од иста екипа да ловат на иста позиција во било кое коло.

За време на натпреварот, во едно коло во еден сектор може да има само натпреварувачи од една група, A, B или B, односно при проверка на легитимациите на натпреварувачите пред почнувањето на секое коло, сите натпреварувачи во еден сектор треба да имаат иста боја на налепници на легитимациите.

НАЧИН НА БОДУВАЊЕ НА НАТПРЕВАРУВАЧИТЕ И ЕКИПИТЕ

50. Сите натпреварувачи ќе добијат пласман во нивната група согласно освоениот број на поени за секое коло посебно.

51. Поединечното бодување на натпреварувачите ќе се врши по должина на рибата и по бројот на уловени риби, согласно следните пропозиции:

- Секоја уловена риба пастрмка носи 100 поени на натпреварувачот
- На секоја уловена пастрмка се мери должината и $1 \text{ cm} = 20$ поени

Збирот на овие два податоци го даваат вкупниот број на поени на натпреварувачот за тековното коло.

(Пример: ако натпреварувачот има уловено две риби од 25 и 28 cm, се бодува на следен начин: $25 \times 20 + 28 \times 20 + 100 + 100 = 500 + 560 + 200 = 1260$ поени).

52. Натпреварувачот кој нема да успее да улови риба во текот на едно коло, ќе добие пласман еднаков на бројот на натпреварувачи во секторот во тоа коло. Истиот пласман ќе се додели и на натпреварувачите кои нема да учествуваат во тоа коло од било која причина.

53. На натпреварувачот кој од оправдана причина мора порано да го напушти колото, ќе му се пресметаат уловените риби до моментот на напуштањето.

54. Доколку има изедначен број на поени помеѓу натпреварувачите во ист сектор и исто коло, следен критериум ќе биде поголем број на уловени риби во колото. Доколку и тоа е исто, ќе се земе во предвид кој уловил поголема риба во колото. Доколку и тоа е исто, двајцата натпреварувачи ќе добијат ист пласман, а наредниот поголем пласман ќе остане празен (на пример, натпреварувач 1 и натпреварувач 2 го делат првото место во секторот во колото, односно имаат пласман 1, а следниот натпреварувачот има пласман 3, додека пласман 2 не се доделува на никого).

55. Победник на натпреварот е екипата со најмал вкупен збир на освоени пласмани од тројцата натпреварувачи во трите одржани кола. Понатамошниот пласман се определува од помалиот кон поголемиот збир на пласмани. Доколку две или повеќе екипи имаат ист број на пласмани, предност ќе има екипата со поголем број на поени. Доколку и бројот на поени е ист, нареден критериум е вкупниот број на уловени риби. Во случај и на таква еднаквост, предност ќе има екипата со најголем уловен примерок на риба. Во случај и на таква еднаквост, двете екипи ќе добијат исто освоено место/пласман на натпреварот, а наредното освоено место ќе биде преку едно место/пласман. (На пример, може да има две први места и едно трето место, или едно прво и две втори места, без трето место).

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

ЖОЛТ КАРТОН

56. **Жолт картон** на натпреварувач судијата доделува доколку не ги почитува одредбите од членовите од овие Правила за кои не е предвидена мерка доделување на црвен картон, а особено за:

- влез на стартното место или монтирање на прибор пред првиот судиски сигнал;
- за лична непрописна чуварка која мора да ја замени со прописна (организаторот обезбедува чуварки за сите натпреварувачи);

- за однесување кое ги попречува останатите натпреварувачи;
- доколку зафрлува или лови во неутрална зона или зона на соседни натпреварувачи;
- доколку користи непрописен прибор;
- ако уловената риба ја држи надвор од кепче или чуварка;
- ако продолжи да лови по истекот на колото или натпреварот;
- ако ја извади чуварката од вода пред да дојде тимот за мерење;
- ако користи мини радиостаница или **мобилен телефон** за време на натпревар;
- ако користи алкохол;
- ако не ја почитува утврдената саатница.

57. Жолтиот картон доделен на натпреварувачот означува укор и повлекува намалување на вкупниот број на бодови од сите одржани кола на натпреварот за 10%. Бројот на доделени жолти картони се акумулира во текот на сите три кола. Доколку се додели и втор жолт картон на ист натпреварувач, вкупниот број на бодови од сите одржани кола на натпреварот се намалува за 20%, доколку се додели трет за 30% итн.

ЦРВЕН КАРТОН

58. **Црвен картон (дисквалификација)** на натпреварувач судијата доделува директно доколку :

- на навредлив и груб начин им се обраќа на судиите, делегатот, претставниците на организаторот, домаќинот, останатите учесници на натпреварот или публиката;
- започне да лови пред почетокот на колото или натпреварот;
- лови со природни мамки и било какви други ненаведени мамки;
- лови со прибор подолг од пропишаниот;
- лови со повеќе мушички од дозволеното;
- користи индикатор при риболовот;
- користи дополнително отежнување на шнурот или лидерот;
- користи лидер или типет во форма на олово и слично;
- доколку некоректно се однесува со уловените риби;
- употребува недозволена јадица (двокука, трокука);
- направи измама со достава на риба од страна или со риба која не е уловена од натпреварувачот за време на натпреварот;
- предвремено, без дозвола на судијата, го напушти стартното место (позицијата);
- разменува опрема или вештачки мушички со друг натпреварувач за време на натпревар;
- во текот на натпреварот или по неговиот завршеток, уловената риба без дозвола на судијата ја врати во вода, и
- доколку направи прекршок од точка 49, а веќе има добиено жолт картон.

59. Главниот судија може да го опомени или исклучи секторскиот судија, доколку секторскиот судија дозволува натпреварувачите да ги кршат правилата, им пречи на натпреварувачите или влегува во вода за време на натпреварот.